



### 80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

**"Буржоаската власт олицетворена во новосоздадените балкански држави не само што не е способна да го реши македонското прашање, туку напротив, на најсрамен начин ги погази основните човечки права на македонскиот народ".**

**"Се разбира, сегашните водачи на балканските земји ниту сакаат ниту, пак, можат да се обединат. Тие ги продолжуваат своите борби за доминација над Македонија".**

■ Пишува: Гоце ДУРТАНОСКИ

Ерменецот Саркис М. Канојан се огласил на прашањето на Редакцијата "Балканска федерација" за несреќна Македонија. Во својот одговор тој истакнал:

"Македонија, распарчена по волја на големите сили, и покрај својата херојска борба за слобода, денес стенка под тешкиот жарем на српска-

ските проблеми, поаѓајќи од македонското прашање, како прашање на националните малцинства, апсолутно треба да го проучиме решението на националното прашање на Кавказ.

Руската автократија, следејќи го принципот *divide et impera*, сееше омраза меѓу кавкаските народи. Ермене-



ПЕТРОГРАД ВО ВРЕМЕТО НА САРКИС КАНОЈАН

# ГОЛЕМИТЕ СИЛИ ГИ ПОДУЧИЈА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ ДА НЕ СЕ ОБЕДИНУВААТ

та, грчката и на бугарската влада. Буржоаската власт, олицетворена во новосоздадените балкански држави, не само што не е способна да го реши македонското прашање како внатрешно прашање, туку напротив, на најсрамен начин ги погази основните човечки права на македонскиот народ".

Следејќи го хаосот на Балканот, Канојан прави споредба со кавкаските народи, географски предел од каде што потекнува.

"Балканскиот проблем има фрапантни сличности со проблемот на кавкаските народи. Ние ја користиме следната формула: 'Балканските земји се Кавказ од поранешна Русија. Исти се од географски и од политички аспект'. Па, затоа, ако сакаме да најдеме среќно решение за балкан-

цот го мразеше Турчинот, Турчинот го мразеше Ерменецот, Грузиецот - Ерменецот, Ерменецот - Грузиецот. Накратко, Транскавказјето живееше во мрачната атмосфера на бра-тоубиствените војни.

Се разбира, сегашните водачи на балканските земји ниту сакаат ниту, пак, можат да се обединат. Тие ги продолжуваат своите борби за доминација над Македонија. Никогаш не можат да го решат прашањето за етничките малцинства на Полуостровот, зашто како што покажува примерот со Транскавказјето, буржоазијата е неспособна да излезе на крај со овој проблем. Балкански народи! Имате светилник пред вас: денешниот Транскавказ, вашиот собрат по довчерашната несреќа и беда", го завршува својот коментар Саркис Канојан.

#### Саркис Меликсетович Канојан (1877-1937)



Ерменец по потекло, роден во Тбилиси, Грузија. Политичар, новинар и литературен критичар. Средно образование завршува во родниот град, а студира на универзитетот во Петроград. Уште од петнаесетгодишна возраст се вклучува во социјалната борба, а поради субверзивната дејност како осумнаесетгодишник ги почувствувал царските зандани во Ереван.

Сè до големата Октомвриска револуција бил уредник на повеќе илегални весници. Бил прогонуван од царистичкиот депотизам во Русија, а, исто така, можеби и повеќе од Маншевиците и од Дашнаките, кога првите ја освоиле власта во Грузија, а вторите во Ерменија. По советизацијата на Транскавказјето Канојан се наоѓал на високи функции: народен комесар за финансии на Ерменија, претседател на Извршниот комитет на Транскавказската федерација и член на Извршниот комитет на Советскиот Сојуз.